



СЛУЖ

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 18 март 1988
Скопје
Број 8 Год. XLIV

Аконтацијата за 1988 година изнесува 12.000 динари. Овој број чини 800 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

135.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 7 март 1988 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Од натамошно извршување на изречената казна затвор се ослободуваат осудените лица:

1. Башоски Петре Димитрија од с. Пештани,
2. Димитровски Димитар Кочо од Битола,
3. Зекири Наци Наци од Скопје,
4. Јовановски Војо Русе од Кичево,
5. Војдески Трајан Чедомир од Кичево,
6. Манасиев Коста Мито од Струмица,
7. Наумов Миле Владимир од Струмица,
8. Шкарик Лазо Бошко од Стар Дојран,
9. Рамадановски Шаип Назми од с. Пагаруша.

II

Се ослободува од извршување на паричната казна во износ од 150.000 динари осудениот:

1. Ивановски Тодор Драги од Скопје.

III

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци му се заменува со парична казна со износ од 700.000 динари на осудениот:

1. Бејаниќ Јоцо Драгомир од Белград.

IV

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Стојманова Наце Лила од Свети Николе, во траење од 1 месец,
2. Каревски Александар Љубе од Битола, во траење од 2 месеца,
3. Аврамовски Аксентије Васо од Гостивар, во траење од 3 месеци.

V

Извршувањето на изречената казна затвор му се услови за 2 години на осуденото лице:

1. Рачковски Тодор Горѓе од Гевгелија, во траење од 4 месеци.

VI

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 3 години на осудените лица:

1. Милетиќ Велислав од Куршумлија, во траење од 1 година,
2. Петрушевска Боро Снежана од Скопје, во траење од 6 месеци.

VII

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Јанковиќ Мирко Милан од Пробиштип, во траење од 6 месеци,
2. Демирџиев Лазар Живко од Гевгелија, во траење од 6 месеци,
3. Талевски Трајан Кире од Битола, во траење од 6 месеци,
4. Зафиров Тодор Јордан од с. Врасаково, во траење од 6 месеци,
5. Сума Муслија Аднан од Скопје, во траење од 8 месеци.

VIII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-180
7 март 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Драгољуб Ставрев, с. р.

136.

Врз основа на член 84, став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 43/81), а во врска со член 132, став 4 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 66/85 и 71/86), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА
ОПШТИНИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Девизите за потребите на Републиката, утврдени во Законот за привремено утврдување на Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1988 година, во противвредност од 10.853.458.000 динари може да се користат за:

1. стоковни плаќања во износ до 8.149.000.000 динари
2. нестоковни плаќања во износ до 1.889.000.000 динари
3. девизна резерва во износ до 815.458.000 динари

Средствата од став 1 на овој член ја претставуваат динарската противвредност на девизите пресметани по курсот од 1.262,03 динари за еден САД долар.

Член 2

Средствата од член 1, точка 1 и 2 на оваа одлука се распоредуваат на следниве корисници:

	Стоковни плаќања	Нестокковни плаќања	Вкупно динари
1. Собрание на СР Македонија	40.000.000	60.000.000	100.000.000
2. Извршен совет на Собранието на СР Македонија	—	20.000.000	20.000.000
3. Управа за заеднички работи при Извршниот совет на СР Македонија	200.000.000	400.000.000	600.000.000
4. Македонска академија на науките и уметностите	25.000.000	15.000.000	40.000.000
5. Републички секретаријат за народна одбрана	30.000.000	—	30.000.000
6. Републички секретаријат за внатрешни работи	2.170.000.000	30.000.000	2.200.000.000
7. Републички секретаријат за општостопански работи и пазар — Дирекција за републички стоковни резерви	2.000.000.000	—	2.000.000.000
8. Републички комитет за образование и физичка култура	—	10.000.000	10.000.000
9. Републички комитет за здравство и социјална политика	100.000.000	—	100.000.000
10. Републички комитет за меѓународни односи	—	10.000.000	10.000.000
11. Републички штаб за територијална одбрана	600.000.000	—	600.000.000
12. Републичка комисија за културни врски со странство	20.000.000	80.000.000	100.000.000
13. Републичка комисија за односи со верски заедници	—	80.000.000	80.000.000
14. Републички завод за статистика	80.000.000	—	80.000.000
15. Архив на Македонија	40.000.000	10.000.000	50.000.000
16. Републички комитет за наука, технолошки развој и информатика	—	20.000.000	20.000.000
17. Републички хидрометеоролошки завод	100.000.000	—	100.000.000
18. Републичка заедница за заштита од градобийност	—	204.000.000	204.000.000
19. Републичка конференција на социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија	—	10.000.000	10.000.000
20. Централен комитет на Сојузот на комунистите на Македонија	—	10.000.000	10.000.000
21. Сојуз на синдикатите на Македонија	—	10.000.000	10.000.000
22. Служба на општественото книговодство	10.000.000	—	10.000.000
23. Народна банка на Македонија	20.000.000	—	20.000.000
24. Новинско-издавачко претпријатие „Нова Македонија“	—	700.000.000	700.000.000
25. За финансирање на посебни намени — Проект „К“	2.524.000.000	—	2.524.000.000
26. Собрание на град Скопје	40.000.000	60.000.000	100.000.000
27. Општински органи и организации	150.000.000	150.000.000	300.000.000
28. Стопанска комора на Македонија	—	10.000.000	10.000.000

Член 3

За користење на средствата од член 1, став 1, точка 3 на оваа одлука, како и за средствата наменети за општинските органи и организации до износ од 2.500.000 динари за секое одделно барање одлучува републичкиот секретар за финансии.

Член 4

За користењето на девизите, наредбодателот за одделен корисник му поднесува на Републичкиот секретаријат за финансии извештај тримесечно, кумулативно во рок од 5 дена по истекот на тримесечјето, а годишниот извештај до 15 јануари 1989 година.

Член 5

Републичкиот секретаријат за финансии ќе се грижи за спроведувањето на оваа одлука.

За користењето на девизите, Републичкиот секретаријат за финансии му поднесува шестмесечен извештај на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 23-541/1
4 март 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

137.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија, во 1987 година („Службен весник на СРМ“ бр. 5/87, 23/87, 28/87, 33/87, 38/87, 43/87 и 45/87) во член 4, алинеја 1 зборовите „со рок на враќање од три месеци“ се заменуваат со зборовите „со рок на враќање до 1 април 1988 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-477/1

4 март 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р **Глигорие Гоговски, с. р.**

138.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81) и член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА САМОСТОЕН СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должност самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија **Јордан Јордановски**, поради исполнувањето на условите за пензија, заклучно со 12. III. 1988 година кога му престанува работниот однос.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-523/1

4 март 1988 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. **Васил Влашки, с. р.**

139.

Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

За потсекретар во Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина се назначува **Милос Димовски**, досегашен потсекретар во Комитетот.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-524/1

4 март 1988 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. **Васил Влашки, с. р.**

140.

Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина се назначува **Антун Мославац**, досегашен помошник на претседателот на Комитетот.

Бр. 17-525/1

4 март 1988 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. **Васил Влашки, с. р.**

141.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должност советник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање **Стефка Лечевска**, поради исполнување на условите за пензија, заклучно со 18. III. 1988 година, кога ѝ престанува работниот однос.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-526/1

4 март 1988 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. **Васил Влашки, с. р.**

142.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81) и член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА КАДРОВСКИ ПРАШАЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должност помошник на секретарот на Секретаријатот за кадровски прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија **Ристо Тоневски**, поради исполнување на условите за пензија, заклучно со 31. III. 1988 година, кога му престанува работниот однос.

Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-527/1

4 март 1988 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. **Васил Влашки, с. р.**

143.

Врз основа на член 5 од Законот за основање Завод за геодетски и фотограметриски работи („Службен весник на СРМ“ бр. 9/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат сегашните претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за геодетски и фотограметриски работи во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

— Венцеслав Ефремов,

— Антун Мославац.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за геодетски и фотограметриски работи — Скопје се именуват:

— Мирче Кокалевски, самостоен советник во Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина и

— Јован Бишковски, раководител на Група за имотно-правни прашања и заштита и евиденција на општествената сопственост во Републичкиот секретаријат за финансии.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-530/1
4 март 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

144.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 20 јануари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 26 став 2 точка 3 од Правилникот за стручно оспособување и усовршување на работниците во Медицинскиот центар во Штип бр. 0101-3924, донесен од Советот на Центарот на 18 октомври 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот медицински центар, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 201/87 од 3 декември 1987 година, поведе постапка за оценување законитоста на член 26 став 2 точка 3 од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба од Правилникот со член 181 став 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83 и 43/85).

4. На седницата Судот утврди дека со член 26 став 2 од Правилникот се определени условите за избор на кандидат за специјализација, меѓу кои, во точката 3 од означениот член е и условот да имаат најмалку две години работно искуство во здравствена организација.

5. Според член 181 од Законот за здравствена заштита на здравствените работници и здравствениите соработници им се одобрува специјализација од определена гранка на специјалност ако, покрај другите услови, го исполнуваат и условот да имаат најмалку две години работно искуство во спроведувањето на здравствената заштита, производство и промет на лекови или во орган на управата надлежен за работите од здравството, по положувањето на стручниот испит.

Со оглед на тоа што во членот 26 став 2 точка 3 од означениот правилник е определено кандидатите за специјализација да имаат најмалку две години работно искуство само во здравствена организација, според мислењето на Судот, на тој начин се исклучуваат кандидатите кои имаат најмалку две години работно искуство во спроведувањето на здравствената заштита, производство и промет на лекови или во орган на управата надлежен за работите од здравството, по положувањето на стручниот испит, поради што Судот утврди дека оспорениот член не е во согласност со член 181 став 1 од Законот за здравствената заштита.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 201/87
20 јануари 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

145.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 27 јануари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) член 24 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Педагошката академија „Климент Охридски“ во Скопје, со референдум одржан на 25 декември 1986 година;

б) Табеларниот преглед за вреднување на претпоставениот труд, составен дел на означениот Правилник, во делот во кој е извршено вреднување на работите и работните задачи на библиотекар и на професор со докторат; и

в) Член 4 и член 7 точка 6 од Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи, донесен од Советот на означената Педагошка академија на 19 мај 1978 година, во деловите во кој стручната подготовка е предвидена како услов за извршување на работите и работните задачи.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената педагошка академија на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 16/87 од 3 декември 1987 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените одредби од правилниците и табеларниот преглед означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со Уставот и законот.

4. Судот на седницата утврди дека во член 24 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи е извршено вреднување на квалитетот на вложениот труд на наставниците во Академијата, при што како единствен основ за определување број на бодови за квалитет е утврден првиот и вториот реизбор на наставниците во одредени звања.

Согласно член 22 и 23 од Уставот на СР Македонија и членовите 126 став 1 и 127 став 1 од Законот за здружениот труд работниците се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи. Личниот доход на работниците се утврдува во зависност од резултатите од трудот и нивниот личен придонес што го даде во зголемувањето на доходот на основната организација.

Според мислењето на Судот секој реизбор во одредено звање може да значи и оценка дека одреден работник успешно и квалитетно ги извршува работите и работните задачи. Меѓутоа, со оглед на тоа што квалитетот на извршените работи и работни задачи во конкретниот случај се цени само во зависност од реизборот во одредено звање, без да се определат други објективизирани основи и мерила преку кои ќе се цени придонесот што го постигнуваат работниците во секојдневното извршување на работите и работните задачи, Судот утврди дека член 24 од оспорениот правилник не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

5. Судот, исто така, утврди дека во Табеларниот преглед е извршено вреднување на работите и работните задачи на наставниците и тоа различно за професор, потоа за професор со магистратура и професор со докторат.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај во Табеларниот преглед е определен поголем личен доход за професорите кои се стекнале со научен степен доктор на науки, иако докторатот не е предвиден како услов за извршување на работите и работните задачи и тие вршат исти работи и работни

задачи како и другите професори, Судот утврди дека означениот табеларен преглед во делот во кој се определени бодовите за наставниците со докторат не се во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

6. Судот, утврди дека во означениот правилник за организација и систематизација како услови за извршување на работите и работните задачи во наставната дејност за сите наставници е предвидено само високо образование.

Според член 151 став 4 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85) наставниците се избираат во звањето предавач и професор. За предавач, според член 137 од овој закон, може да биде избран кандидат кој има завршено постдипломски студии и покажува способност за наставна работа, како и кандидат кој има соодветно високо образование и владее со проблемите на својата дисциплина, а за професор може да биде избран кандидат кој има завршено магистратура има објавено научни односно стручни трудови и има способност за изведување на воспитно-образовна работа.

Според член 297 став 5, пак, од Законот, наставниците кои се здобиле со звањето професор во вишното образование, односно предавач можат да бидат преизбрани и да го задржат тоа звање најдоцна до истекот на седум години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Со оглед на тоа што во оспорениот акт за организација и систематизација, во делот во кој што се утврдени условите за наставниците, не се утврдени законските услови за избор во звањата предавач и професор, Судот утврди дека означениот дел од актот за организација и систематизација не е во согласност со означените законски одредби.

7. Судот, понатаму, утврди дека во Правилникот за организација и систематизација за извршување на работите и работните задачи на библиотекарот алтернативно се предвидени три степени на стручна подготовка и тоа филолошки факултет, педагошка академија или гимназија.

Со оглед на тоа, Судот утврди дека овој дел од систематизацијата не е во согласност со член 9 од Законот за работните односи, во кој е предвидено работниците со самоуправниот општ акт да можат да утврдат најмногу два степени на стручна подготовка, како посебен услов за вршење на определени работи и работни задачи.

Судот, исто така, утврди дека во Табеларниот преглед, работите и работните задачи на библиотекар со висока стручна подготовка се вреднувани со поголем број на бодови од библиотекар со виша стручна подготовка. Според мислењето на Судот кога за вршење на определени работи и работни задачи алтернативно се предвидени два степени на стручна подготовка нивното вреднување треба да се врши според нивната сложеност, давајќи подеднакво значење на двата степен на стручна подготовка, за тоа што сложеноста на тие работи и работни задачи е таква што може со успех да ја врши секој од работниците што има еден од предвидените степени на стручна подготовка.

Со оглед на тоа што во означениот табеларен преглед е определен различен личен доход за библиотекар во зависност од степенот на стручната подготовка, иако алтернативно се предвидени како услови трите степени на стручна подготовка, Судот утврди дека означениот дел од табеларниот преглед не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 16/87

27 јануари 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

146.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 27 јануари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Битола за оценување уставноста и законитоста на член 38 став 1 точка 2 од Правилникот за станбени односи и доделување средства за станбена изградба и купување стан, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд Х Градилиште во Битола, во состав на Градежната работна организација „Пелагонија“ во Скопје, со референдум одржан на 15 јуни 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола со предлог поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што со оспорениот член од правилникот сите работници што немаат стан добиваат ист број бодови без притоа да се води сметка за станбениот статус на кандидатите со што се ставаат сите во еднаква положба и покрај тоа што живеат во различни услови.

4. На седницата Судот утврди дека во член 38 од Правилникот се предвидени основите и мерилата за добивање и распределба на станови на работници чии месечен просечен доход по член на семејството не надминува 50% од просечниот месечен личен доход исплатен во општината во претходната година. Понатаму, Судот утврди дека во точката 2 од овој член покрај другите основи предвиден е и основот немање на стан, кој е вреднуван со определен број бодови при што овој основ е единствен, што значи, дека основот немање стан е еднакво вреднуван без оглед на конкретните услови во кои работникот живее.

Судот утврди дека оспорениот правилник престанал да важи со донесување на нов правилник, кој е донесен од работниците во означената основна организација со референдум одржан на 21 септември 1987 година.

5. Според член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75 и 27/86) работниците со самоуправен општ акт ги утврдуваат основите и мерилата за определување на редот на првенство за добивање на користење стан во општествена сопственост, со кои пред се, според мислењето на Судот треба да се обезбеди, остварување на уставното начело на заемност и солидарност, утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија. Според тоа, самоуправно право е на работниците да ги утврдат основите и мерилата за определување редот на првенство, а во тие рамки, исто така, нивно самоуправно право е дали ќе ги предвидат и вреднуваат сите можни фактички ситуации во кои можат да се најдат лицата без стан.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оспорената одредба од Правилникот не е во несогласност со означените уставни и законски одредби поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 130/87

27 јануари 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

87.

Врз основа на член 60 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“, број 10/83 и 43/85), општинските самоуправни интересни заедници за здравствена заштита: Битола, Берово, Валандово, Винаца, Гази Баба — Скопје, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Карпош — Скопје, Кичево, Кисела Вода — Скопје, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Македонски Брод, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес, Чаир — Скопје, Центар — Скопје, Штип, Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје и Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УПАТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Самоуправната спогодба за условите, начинот и постапката за упатување на корисниците на правата од здравствена заштита на лекување во странство („Службен весник на СРМ“, број 9/85) член 1 се менува и гласи:

„Со Самоуправната спогодба за условите, начинот и постапката за упатување на корисниците на правата од здравствена заштита на лекување во странство (во натамошниот текст: Самоуправната спогодба) општинските самоуправни интересни заедници за здравствена заштита: Битола, Берово, Валандово, Винаца, Гази Баба — Скопје, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Карпош — Скопје, Кичево, Кисела Вода — Скопје, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Македонски Брод, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, Тетово, Титов Велес, Чаир — Скопје, Центар — Скопје, Штип, Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје и Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје, ги утврдуваат условите под кои корисникот на правата од здравствена заштита може да се упати на лекување односно контролен преглед во странство, постапката која се спроведува по барањето односно предлогот за упатување на лекување односно контролен преглед во странство, како и правата кои му припаѓаат на корисникот на правата од здравствена заштита во врска со одењето на лекување односно контролен преглед во странство“.

Член 2

Во членот 2 став 1 зборовите „Градока самоуправни интересна заедница за здравствена заштита“, се заменуваат со зборовите „Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје“, а во целиот натамошен текст зборот „градската“ се заменува со зборот „здружената“.

Член 3

Во членот 9 став 1 зборовите „од претходниот став“ се бришат.

Член 4

Во членот 16 ставот 2 се брише.

Член 5

Член 18 се менува и гласи:
„Корисникот кој е глувонем, слеп, неподвижен, кој е помлад од 18 години и кому поради определени физички и психички причини, на пат му е неопходна помош, има право на придружник односно на стручен придружник.

Корисникот од став 1 на овој член кој се упатува на стационарно лекување има право на придружник односно на стручен придружник до 3 дена во заминување на лекување и до 3 дена во враќање од лекување, а ако се упатува на амбулантно лекување има право на придружник односно на стручен придружник за сето време на амбулантното лекување.

Корисник — дете до 10 години возраст има право на придружник за сето време на стационарно лекување.

По исклучок, на корисник, на кој тоа од медицински причини му е неопходно потребно може да му се одобри стручен придружник за сето време на стационарно лекување“.

Член 6

Членот 19 се брише.

Член 7

Член 21 се менува и гласи:

„Корисникот или придружникот должен е во рок од 15 дена по враќањето да поднесе писмен извештај за начинот на лекувањето, резултатите од лекувањето и свои согледувања за начинот на лекувањето на корисникот“.

Член 8

Во членот 22 ставот 3 се менува и гласи:

„Дневниците од став 1 на овој член се пресметуваат во височина од 60% од дневниците на начин утврден со сојузниот пропис за издатоците за службени патувања и селидби во странство“.

Член 9

Оваа самоуправни спогодба се смета за склучена откако ќе ја прифатат и потпишат сите учесници на спогодувањето, а влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-2777/1

30 октомври 1987 година
Скопје

Потписници:

1. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола
д-р Вlado Хациев, с. р.
2. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Берово,
м-р Јован Пачемски, с. р.
3. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Валандово,
Слободан Јованович, с. р.
4. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Винаца,
Гордана Атанасова, с. р.
5. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Гази Баба — Скопје,
Виолета Јованова, с. р.
6. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Гевгелија,
Драгиша Јованович, с. р.
7. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Гостивар,
Милутин Алексовски, с. р.
8. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Дебар,
Цветко Лалчевски, с. р.
9. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Делчево,
Новица Такев, с. р.
10. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Демир Хисар,
Борче Граматковски, с. р.

11. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кавадарци,
Диме Чејков, с. р.
12. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Карпош — Скопје,
Драган Михајловски, с. р.
13. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кичево,
Стојмир Михајловски, с. р.
14. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кисела Вода — Скопје,
Никола Попов, с. р.
15. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кочани,
м-р **Никола Николов**, с. р.
16. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кратово,
Тихомир Николовски, с. р.
17. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Крива Паланка,
Киро Јовевски, с. р.
18. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Крушево,
Благоја Зонковски, с. р.
19. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово,
Звонимир Спасовски, с. р.
20. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Македонски Брод,
Крсте Симески, с. р.
21. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Неготино,
Фруска Зафирова, с. р.
22. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Охрид,
Горѓи Наумовски, с. р.
23. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Прилеп,
Раде Мешески, с. р.
24. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Пробиштип,
Станко Тројановски, с. р.
25. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Радовиш,
Глигор Петров, с. р.
26. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Ресен,
Науме Поповски, с. р.
27. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Свети Николе,
Камче Тешев, с. р.
28. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Струга,
Петар Гоцо, с. р.
29. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Струмица,
Костадин Манолов, с. р.
30. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово,
Ристо Савевски, с. р.
31. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес,
Митко Добревски, с. р.
32. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Чаир — Скопје,
д-р **Тодор Косев**, с. р.
33. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Центар — Скопје,
Павле Петров, с. р.
34. За Општинската СИЗ за здравствена заштита — Штип,
д-р **Богољуб Јовев**, с. р.
35. За Здружената СИЗ за здравствена заштита на град Скопје,
прим. д-р **Ксенија Беговиќ**
— **Груевска**, с. р.
36. За Републичката СИЗ за здравствена заштита — Скопје,
Димитар Стојков, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

88.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), а во врска со член 31 став 1, член 56 и 67 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 75 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1987 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии, без додаток на пензијата, материјалното обезбедување на вдовица односно вдовец, паричниот надоместок за пензија остварена во странство како и паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност конечно се усогласуваат со 101,4 насто

колку што изнесува порастот на номиналните лични доходи на сите вработени во општествениот сектор во Републиката во 1987 година.

Пензиите и паричните надоместоци усогласени според одлуките за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во 1987 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/87, 25/87, 38/87, 40/87, 45/87, 48/87) до процентот од став 1 на овој член се усогласуваат уште за 6,4 насто.

Член 2

Пензиите на работниците во организациите на управата надлежни за внатрешни работи остварени во 1987 година, како и семејните пензии изведени по таа основа, конечно се усогласуваат со дел од процентот од член 1 на оваа одлука сразмерно на бројот на месеците за кои во 1987 година примиле пензија согласно член 137 став 3 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80), како и на пензиите на работниците во казнено-поправните и воспитно-поправните домове и семејните пензии изведени по таа основа сразмерно на бројот на месеците од 1987 година во кои примале пензија согласно член 73-а од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79 и 35/86).

Член 3

Пензијата на корисник на старосна, инвалидска или семејна пензија со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине највисокиот износ на пензија определен за 1987 година.

Пензијата со додатокот на пензијата на носител на „Партизанска споменица 1941“ како и паричниот надоместок за пензија остварена во странство со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носители на „Партизанска споменица 1941“, односно член 74 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Пензијата на борец од НОВ пред 9 септември 1943 година определена според член 53 став 4 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според одредбите на истиот член за 1987 година.

Член 4

Усогласувањето на пензиите од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии определени од пензиска основа во која не се засметани целосно или делумно остварените лични доходи односно основици на осигурување од 1987 година.

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука не припаѓа на пензиите на корисниците чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1987 година.

Член 5

Како основица за усогласување на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука се зема износот на пензијата, материјалното обезбедување, паричниот надоместок за пензија остварена во странство, односно паричниот надоместок што на корисникот му припаѓа на 1 јануари 1987 година.

Член 6

На пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата усогласена според член 1 на оваа одлука се определува нов износ на додаток на пензијата според одредбите на соодветната одлука.

Член 7

Усогласувањето на пензиите, материјалното обезбедување, паричниот надоместок за пензија остварена во странство и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година.

Бр. 02-655/1
29 февруари 1988 година
Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

89.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), а во врска со член 31 став 1 и член 56, 57 и 143 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и член 2 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во СР Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии, материјалното обезбедување на вдовица односно вдовец,

паричните надоместоци за пензија остварена во странство и паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност аконтативно се усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи во 1988 година за 25 насто.

Член 2

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши и на пензиите на учесниците во НОВ од пред 9 септември 1943 година определени од гарантирана пензиска основа, најнискиот износ на пензиите како и на пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата, на износот на гарантираната пензија, најнискиот износ на пензијата односно на пензијата и додатокот на пензија определени за 1988 година според соодветните одлуки.

Член 3

Со процентот од член 1 на оваа одлука се усогласуваат и најниските пензии остварени заклучно со 30 јуни 1988 година.

Член 4

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисниците чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1988 година, односно во чија пензиска основа не се засметани целосно или делумно личните доходи односно основици на осигурување остварени во 1988 година.

Најнискиот износ на пензија и пензиите со кои се исплатува додаток на пензијата се усогласуваат без оглед на последната година од која се засметани личните доходи во пензиската основа.

Член 5

Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа и на пензиите на работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи и семејните пензии изведени по таа основа сразмерно на бројот на месеците од 1988 година во кои примале пензија согласно член 137 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80) како и на пензиите на работниците во казнено-поправните и воспитно-поправните домови и семејните пензии изведени по таа основа сразмерно на бројот на месеците од 1988 година во кои примале пензија согласно член 73-а од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ бр. 19/79 и 35/86).

Член 6

Како основица за определување на усогласувањето на член 1 на оваа одлука се зема износот на пензијата, материјалното обезбедување, односно паричниот надоместок усогласени според порастот на номиналните лични доходи во Републиката во 1987 година што на корисникот му припаѓа од 1 јануари 1988 година.

Член 7

Пензијата со додатокот на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Член 8

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-656/1
29 февруари 1988 година
Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

90.

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 142 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А ЗА АКОНТАТИВНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ОД 1 ЈАНУАРИ 1988 ГОДИНА

Член 1

Најнискиот износ на пензија од 1 јануари 1988 година аконтативно се определува во висина од 47.099 динари.

Член 2

Исплатата на најнискиот износ на пензија од член 1 на оваа одлука припаѓа без оглед на последната година од која се земени личните доходи во пензиската основа

Член 3

Исплатата на најнискиот износ на пензија од член 1 на оваа одлука ќе се врши по службена должност без донесување на решение.

Член 4

Со оваа одлука се заменува Одлуката за најнизок износ на пензија од 1 јануари 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 48/87).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-657/1

29 февруари 1988 година

Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р

91.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 142 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А ЗА АКОНТАТИВНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ОД 1 ЈАНУАРИ 1988 ГОДИНА

Член 1

Граничниот износ на најниското пензиско примање кој служи за определување правото на додаток на пензијата аконтативно се определува во висина од 85.629 динари, сметано од 1 јануари 1988 година.

Член 2

На досегашните корисници на додаток на пензијата по службена должност ќе им се определи нов износ на додаток на пензијата според износот од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Со оваа одлука се заменува Одлуката за усогласување граничниот износ на најниското пензиско примање од 1 јануари 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 48/87).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-658/1

29 февруари 1988 година

Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

92.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), а во врска со член 31 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/82, 77/82, 73/85 и 8/87) и член 32 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83 и 4/87), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НИВОАТА НА ПЕНЗИИТЕ ПРЕСМЕТАНИ ОД ПЕНЗИСКА ОСНОВА ВО КОЈА 1987 ГОДИНА Е ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА НА РАБОТАТА

Член 1

Со оваа одлука се усогласуваат нивоата на старосните, инвалидските и семејните пензии остварени во периодот од 1 јули 1987 до 30 јуни 1988 година кај кои пензиската основа е утврдена со примена на коефициентите за валоризација на личните доходи од поранешните години кои влегуваат во пензиската основа според нивоата на личните доходи од 1987 година со нивоата на пензиите остварени од 1 јули 1983 до 30 јуни 1984 година.

Член 2

Пензиите остварени во периодот од 1 јули 1987 година до 30 јуни 1988 година кај кои пензиската основа е утврдена со примена на валоризациони коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години кои влегуваат во пензиската основа на ниво на 1987 година како последна година од работата кога пензиската основа се определува со засметување на 50 насто од порастот на просечните лични доходи од 1987 година се усогласуваат со 17,43 насто, сметано од 1 јануари 1988 година, а кога пензиската основа се определува со засметување на 75 насто од порастот на личните доходи во 1987 година се усогласуваат 7,63 насто, сметано од 1 јануари 1989 година.

Член 3

На корисниците на најнизок износ на пензија и на корисниците на пензија — учесници во НОВ пред 9. 9. 1943 година определени од гарантирана пензиска основа со процентот од член 2 се усогласува пензијата определена од месечните проседи на остварените лични доходи и вкупниот пензиска стаж и до колку со ова усогласување го надминат најнискиот износ на пензија, односно износот на пензијата определен од гарантираната пензиска основа, ќе им се исплатува пензијата определена според навршениот пензиски стаж и остварениот личен доход.

Член 4

Усогласувањето од член 2 на оваа одлука ќе се врши при донесувањето на решение за признавање на правото на пензија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-659/1

29 февруари 1988 година

Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

93.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1987 ГОДИНА СО ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 106 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Личните доходи остварени од 1966 до 1987 година заради утврдување на пензиската основа кога се валоризираат на ниво на личните доходи од 1987 година како последна година од работата се пресметуваат со примена на следниве валоризациони коефициенти:

Валоризациони коефициенти со постапна примена на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, пресметани со дел од порастот на личните доходи од 1987 година

Година	25%	50%	75%	100%
1966	126.104	151.606	177.109	202.626
1967	108.589	130.550	152.510	174.484
1968	99.033	119.061	139.089	159.129
1969	88.318	106.178	124.039	141.911
1970	73.101	80.289	105.477	120.674
1971	62.679	75.355	88.031	100.715
1972	52.454	63.062	73.670	84.285
1973	45.097	54.217	63.338	72.463
1974	35.035	42.121	49.206	56.296
1975	28.328	34.056	39.785	45.518
1976	23.008	30.066	35.124	40.184
1977	21.350	25.667	29.985	34.305
1978	17.622	21.185	24.749	28.315
1979	14.766	17.753	20.739	23.727
1980	12.158	14.617	17.076	19.536
1981	9.222	11.087	12.952	14.818
1982	7.114	8.552	9.991	11.431
1983	5.658	6.802	7.947	9.092
1984	4.131	4.966	5.801	6.637
1985	2.508	3.015	3.523	4.030
1986	1.254	1.507	1.761	2.014
1987	1.000	1.000	1.000	1.000

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-660/1

29 февруари 1988 година

Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

94.

Врз основа на член 73 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83 и 4/87), и член 49 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Висината на паричниот надоместок за помош и нега за осигурениците и за корисниците на старосна или инвалидска пензија се определува зависно од висината на личниот доход, односно висината на пензијата на корисникот на паричен надоместок за помош и нега, и тоа:

— 60.000 динари за корисниците чиј просечен личен доход односно пензија во претходната година изнесува до 85.000 динари месечно;

— 45.000 динари за корисниците чиј просечен личен доход односно пензија во претходната година изнесува 85.000—120.000 динари месечно;

— 30.000 динари за корисниците чиј просечен личен доход односно пензија во претходната година изнесува над 120.000 динари месечно.

Висината на паричниот надоместок за помош и нега за корисниците на семејна пензија изнесува 70 насто од износот на соодветната група од став 1 на овој член во која спаѓаат според висината на просечната пензија остварена во претходната година.

Член 2

На корисниците на паричен надоместок за помош и нега кои тоа право го оствариле во 1988 година, а во претходната година не биле корисници на пензија односно не оствариле личен доход, висината на паричниот надоместок за помош и нега им се определува според износот на соодветната група од член 1 на оваа одлука во која припаѓаат зависно од просечниот личен доход односно износот на пензијата на денот на остварувањето на правото.

Член 3

На корисниците на паричен надоместок за помош и нега кои тоа право го оствариле според Статутот на Заедницата што се применуваше пред 1 јули 1983 година, паричниот надоместок за помош и нега им се определува зависно од групата во која биле распоредени според здравствената состојба и тоа:

а) за корисниците на старосна и инвалидска пензија распоредени во:

I група — 60.000 динари

II група — 34.000 динари

б) за корисниците на семејна пензија распоредени во:

I група — 42.000 динари

II група — 24.000 динари.

Член 4

За корисниците на паричен надоместок за помош и нега кои тоа право го оствариле пред влегувањето во сила на оваа одлука и на кои им е обезбедена помош и нега од специјализирана општествена организација, покрај надоместокот од член 1 на

оваа одлука Заедницата учествува со средства во висина и на начин утврден во спогодбата, но најмногу до:

— 30 насто од цената на услугата за корисниците чиј личен доход односно пензија во претходната година изнесува до 85.000 динари;

— 20 насто од цената на услугата за корисниците чиј личен доход односно пензија во претходната година изнесува од 85.000 до 120.000 динари;

— 10 насто од цената на услугата за корисниците чиј личен доход односно пензија во претходната година изнесува повеќе од 120.000 динари.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-661/1

29 февруари 1988 година

Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

95.

Врз основа на член 142 став 1 точка 4, а во врска со член 69, 70 и 71 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ИСХРАНА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХИЧКИОТ И ФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ И ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот за сместување и исхрана на деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој заради специјално и средно насочено образование и воспитување, односно заради работно оспособување како и висината на трошоците во врска со преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот.

Член 2

Висината на надоместокот за сместување и исхрана ги опфаќа трошоците за сместување и исхрана на децата и младинците со пречки во физичкиот и психичкиот развој сместени во интернат, трошоците за исхрана (топол оброк) на надворешните ученици и инвалидите на трудот, како и средства за личните доходи на вработените во интернатот.

Член 3

Висината на трошоците во врска со преквалификацијата или доквалификацијата ги опфаќа трошоците за исхрана (топол оброк), обезбедување на дел од личните доходи на стручните лица кои ја спроведуваат преквалификацијата или доквалификацијата на инвалидите на трудот.

Член 4

Висината на надоместокот за сместување и исхрана на младинците со пречки во психофизичкиот развој заради стручно односно работно оспособување, односно преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот, месечно изнесува по еден корисник и тоа:

Ред. бр.	ОРГАНИЗАЦИЈА	Трошоци за исхрана со интернатско сместување
1.	Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ Битола	69.624
2.	Завод за професионална рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ Скопје	71.496
3.	Завод за рехабилитација на деца и младинци — Скопје	87.141
4.	Центар за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 мај“ Скопје	68.719
5.	Центар за рехабилитација и образование „Македонија“ Скопје	68.719
6.	Центар за специјално насочено образование „Искра“ Штип	68.719
7.	Работна организација за основното образование за децата со лесна умерена попреченост во психофизичкиот развој со ученички дом „25 Мај“ с. Ново Село и други специјални паралелки при основни училишта со интернатско сместување	68.719

Член 5

Кога детето со пречки во физичкиот и психичкиот развој со решение на старателски орган е сместено кај друго семејство во друго место, на кое за задолжителното образование му е потребна настава во специјално училиште односно специјално одделение на училиште кое се наоѓа надвор од неговото место на живеење, трошоците за сместување и исхрана во друго семејство изнесуваат 80 насто од износите утврдени во член 4 од оваа одлука.

Член 6

Надоместокот за вршење на преквалификација или доквалификација на инвалидите на трудот месечно изнесува:

1) во организациите на здружен труд	19.110
2) во заштитни организации	21.658

Член 7

Кога преквалификацијата или доквалификацијата на инвалидите на трудот се врши во ОЗТ надвор од местото на живеење, а им е обезбедено сместување во интернат, надоместокот месечно изнесува 43.316 динари.

Член 8

За децата и младинците што се наоѓаат на стручно односно работно оспособување и инвалидите на трудот за време на преквалификација или доквалификација, а не се сместени во интернат, се утврдува надоместокот за трошоците на исхрана (топол оброк) кој по корисник изнесува 14.651 динари.

Член 9

Конечните износи на паричниот надоместок од членовите 4 до 8 на оваа одлука ќе се определат според порастот на личните доходи и материјалните трошоци во 1988 година.

Член 10

Инвалидите на трудот за чија преквалификација или доквалификација поради оддалеченоста од местото на живеење е потребен постојан превоз, имаат право на надоместок на трошоците за превоз во

висина на фактичката цена на превозот од местото на живеење на инвалидите на трудот до организацијата каде се врши преквалификација или доквалификација.

Член 11

Во обезбедувањето на надоместокот за сместување и исхрана во интернат заради специјално основно воспитание и образование со дел учествуваат Заедницата и осигуреникот од кого детето го изведува правото на надоместок во зависност од приходите по член на домаќинството.

Осигуреникот од кого детето го изведува правото на надоместокот за сместување и исхрана учествува во обезбедувањето на дел на трошоците од член 4 и 5 на оваа одлука во износ кој одговара на 50 насто од месечните приходи по член на домаќинството во претходната година.

Останатиот дел на трошоците до полната цена од член 4 и 5 на оваа одлука ги обезбедува Заедницата од сопствени средства.

Доколку во семејството има две или повеќе деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој осигуреникот сноси дел на трошоците за сместување и исхрана само за едно дете во смисла на став 2 на овој член, а за останатите деца трошоците за сместување и исхрана ги сноси Заедницата.

Ако преостанатиот дел на трошоците што ги обезбедува Заедницата се помали од една десетина од вкупните трошоци за сместување и исхрана, Заедницата сноси една десетина од трошоците, а осигуреникот од кого се изведува правото на надоместокот остатокот на тие трошоци.

Доколку приходите по член на домаќинство изнесуваат 20.000 динари, трошоците за сместување и исхрана во интернат или во друго семејство надвор од местото на живеење ги сноси Заедницата во целост.

Член 12

Ако еден од родителите на детето со пречки, во психичкиот и физичкиот развој е на работа во странство делот на трошоците за сместување и исхрана во интернат заради специјално воспитание и образование што паѓа на товар на средствата на Заедницата изнесува една десетина од надоместокот на трошоците за сместување и исхрана определени во член 4 и 5 на оваа одлука.

Член 13

Како приходи по член на домаќинството се смета личниот доход остварен од работен однос и приходите остварени по други основи од земјоделска дејност (катастарски приход) и приходи од вршење на самостојна или професионална дејност, приходи од имоти и имотни права што подлежат на данок од претходната година.

Приходите остварени по други основи претходно се сведуваат на приходи од работен однос на начинот како што е определено во член 30 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 14

Како членови на домаќинството во смисла на член 10 од оваа одлука се сметаат членовите на семејствата со кои осигуреникот од кого детето со пречки во физичкиот и психичкиот развој го изведува правото на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана за време на стручно односно работно оспособување, имаат заедница на живеење, стопанисување и трошење на остварените приходи.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година до донесувањето на одлука за конечниот износ на надоместокот за сместување и исхрана заради стручно односно работно оспособување на децата со пречки во психофизичкиот развој и инвалидите на трудот

Бр. 02-666/1
29 февруари 1988 година
Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

96.

Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84) а во врска со член 5 став 2 од Самоуправната спогодба за начинот и условите на користењето на средствата за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија („Службен весник на СРМ“ бр. 1/88), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 29 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКИТЕ НА ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА СТАНУВАЊЕ ЗА УСЛОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНО СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТАНАРИНАТА НА КОРИСНИЦИТЕ НА СТАНОВИ СО НИСКИ ПРИМАЊА ВО СЕМЕЈСТВОТО

Член 1

Правото на субвенционирање на дел од станарината корисниците на пензија кои живеат во дом на пензионери и во станови во општествена сопственост на Заедницата го остваруваат според условите и мерилата утврдени со Одлуката на Самоуправната интересна заедница за станување на соодветното подрачје.

Член 2

Со право на субвенционирање на дел од станарината не можат да се здобијат корисниците на пензија од член 1 на оваа одлука, ако ова право го оствариле според Одлуката на Самоуправната интересна заедница за станување на соодветното подрачје.

Член 3

Решение за признавање право и висина на субвенционирањето на дел од станарината донесува Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување.

Член 4

Средствата за субвенционирање на дел од станарината се обезбедуваат од средствата за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува до донесувањето на самоуправен општ акт на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за условите и висината на субвенционирањето на дел од станарината на корисниците на пензија

Бр. 02-703/1
29 февруари 1988 година
Скопје

Претседател,
Анастас Милевски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 97.

Врз основа на член 76 став 1 од Законот за вработувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87) и член 17 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за вработување, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за вработување, во согласност со Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 29 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за вработување за 1988 година, што се уплатува на Републичката самоуправа на интересна заедница за вработување, се утврдува на 0,60%.

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за вработување се зема остварениот личен доход на работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (од бруто личните доходи на работниците) во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници.

Член 2

Средствата од член 1 став 1 на оваа одлука ќе се користат за социјална заштита на невработените лица што се остваруваат врз засмност и солидарност на Републичката самоуправа интересна заедница за вработување.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-1452

30 декември 1987 година
Скопје

Претседател,
Илија Стефановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — БИТОЛА

98.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, на седницата одржана на 24 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита за 1988 година се утврдува на 10,00% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита 4,30% и
- стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравствено осигурување 5,70%.

Придонесот за здравствената заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионална болест се утврдува во висина од 0,50%.

Основицата за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

- кај обврзниците кои формираат доход, остварениот доход;
- кај обврзниците кои не формираат доход, бруто личните доходи и другите примања.

За лицата кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствена заштита во случај на несреќа на работа по стапка од 1% на неплатениот надоместок.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство (за детасирани работници) се одредува во висина од 20% од чистиот личен доход, односно основната утврдена со посебна одлука.

Придонесот од претходниот став по видови на осигурувања се распоредува сразмерно на стапката утврдена со член 1 на оваа одлука.

Член 3

Придонесот за здравствена заштита на корисниците на пензии, СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија го плаќа по стапка што одговара на нето стапка на бруто стапката од член 1 став 1 на оваа одлука.

Основицата за пресметување на придонесот од претходниот став претставува вкупно исплатените пензиски примања во времето за кое се плаќа придонесот.

Член 4

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, статут, оваа одлука и други општи акти на Заедницата.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-2267/2 од 25 ноември 1987 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-2359/19

24 декември 1987 година
Битола

Собор на делегати — корисници на услуги — работници
Претседател,
Коста Стефанов, с. р.

Собор на делегати — даватели на услуги
Претседател,
Василка Размовска, с. р.

Собрание на ОЗЗЗО — Битола
Претседател,
д-р Владо Хаџиевски, с. р.

99.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола („Службен весник на општината Битола“ бр. 16/84), Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, на седницата одржана на 24 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Придонесите на здравствената заштита на земјоделците во општината Битола за 1988 година се определуваат и тоа:

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход) се плаќа:

а) по стапка од 22% на катастарски приход.

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:

а) по 6.000,00 динари за семејство, ако домаќинството е задолжено со придонес на катастарски приход;

б) по 20.000,00 динари за семејство, ако домаќинството не е задолжено со придонес на катастарски приход.

3. За секој член, односно осигурено лице од точката 1 и 2 на оваа одлука по 4.000,00 динари паушал.

Член 2

Придонесите што ќе се наплатуваат по член 1 од оваа одлука се распоредуваат по видови на здравствената заштита и тоа:

1. за задолжителни видови 75%;
2. за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и за другите права од здравствената заштита на земјоделците 25%.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-2700/26 од 25 декември 1986 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-2359/22
24 декември 1987 година
Битола

Собор на делегати — корисници на услуги — земјоделци

Претседател,
Менде Симоновски, с. р.

Собор на делегати — даватели на услуги

Претседател,
Василка Размовска, с. р.

Собрание на ОЗЗЗО — Битола
Претседател,
д-р Владо Хаџиевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
БИТОЛА

100.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 и 43/78) и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Битола, Собранието на Општинската СИЗ за социјална заштита, на седницата одржана на 24 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
БИТОЛА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на основните организации на здружен труд, од личниот доход од работен однос од личниот доход од земјоделска дејност, од личниот доход од самостојно вршење стопанска дејност и од личниот доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на ОСИЗ за социјална заштита — Битола изнесуваат:

1. придонес од доходот на основните организации на здружен труд, по стапка од 0,38%;
2. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,40%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,40%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 3,80%;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 4,30%.

Обврзниците на придонесите од доходот за социјална заштита се основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства определени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77) во областа на дејностите од 1 до 11.

Основица за пресметување на придонесот од доход на организациите на здружен труд од став 1 на овој член претставува остварениот доход.

Член 3

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, застареноста, присилната наплата на придонесите за социјална заштита од доходот на ОЗТ се применуваат соодветните одредби на Законот на доходот на ОЗТ („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73, 11/74, 15/76, 25/76, 33/76 и 44/76).

Член 4

Стапката на придонес од личен доход од земјоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го врши Управата за приходи — Битола.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-24/7 од 25 декември 1986 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-18/4
24 декември 1987 година
Битола

Претседател,
Киро Таневски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —
ВИНИЦА

101.

Врз основа на член 57 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 88 од Статутот на Општинската заедница за здравствена заштита — Виница Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на работниците од здравствената дејност, одржана на 16 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

I

Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ на надоместокот на трошоците за закоп на корисниците на здравствена заштита.

II

Висината на надоместокот на трошоците за закоп на корисниците на здравствена заштита не може да биде помала од:

1. во случај на смрт на дете до едногодишна возраст 21.400 динари;
2. во случај на смрт на дете над една до седумгодишна возраст 34.000 динари;
3. во случај на смрт на дете над седум до петнаесетгодишна возраст 47.000 динари;
4. во случај на смрт на корисник на здравствена заштита на возраст над 15 години 61.000 динари.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

IV

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на најнискиот износ на надоместок на трошоците за закон на корисниците на здравствена заштита бр. 0303-14 од 12 јануари 1987 година.

Бр. 0303-48
16 февруари 1988 година
Виница

Претседател,
Благој Петров, с. р.

102.

Врз основа на член 57 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 80 од Статутот на Општинската заедница за здравствена заштита — Винаца, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на давателите на услуги и Соборот на давателите на услуги на работниците од здравствената дејност, одржана на 16 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ДНЕВНИЦИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО

I

Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ на дневниците на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место надвор од подрачјето на Општинската заедница на која и припаѓаат.

II

Висината на дневниците на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место надвор од подрачјето на Заедницата на која и припаѓаат изнесува и тоа:

1. ако се упатува во место на територијата на СР Македонија 1.540 динари.
2. ако се упатува во место надвор од територијата на СР Македонија 2.320 динари.
3. за деца до 7 годишна возраст се исплатува надомест за исхрана и сместување за време на патување и престој, во висина од 50% од износот во претходниот став.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

IV

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување најнискиот износ на дневниците на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место бр. 0303-15 од 12 јануари 1987 година.

Бр. 0303-49
16 февруари 1988 година
Винаца

Претседател,
Благој Петров, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —
ГЕВГЕЛИЈА

103.

Врз основа на член 160 точка 15 и член 259 од Статутот на СИЗ за здравствена заштита — Гевгелија, Собранието на Заедницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, на седницата одржана на 24 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА

I

Придонесот за здравствена заштита на работниците за 1988 година ќе се пресметува по стапка од 8% од бруто личен доход и 12% од нето личен доход.

II

Придонесот за несреќа на работа и професионално заболување ќе се пресметува од доходот по стапка од 0,30%.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 0502-198
24 февруари 1988 година
Гевгелија

Претседател,
Васо Ашиков, с. р.

104.

Врз основа на член 160 и 261 точка 15 од Статутот на СИЗ за здравствена заштита — Гевгелија, Собранието на СИЗ за здравствена заштита, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите — даватели на услугите, на седницата одржана на 24 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА

I

Придонесот за здравствена заштита на земјоделците корисници на здравствена заштита за 1988 година ќе се пресметува и исплатува:

1. На осигурениците земјоделци кои имаат сопствена земја, катастарски приход, по стапка од 22%

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година и ќе биде објавена во „Службен гласник на општината Гевгелија“.

Бр. 0502-199
24 февруари 1988 година
Гевгелија

Претседател,
Васо Ашиков, с. р.

105.

Врз основа на член 160 од Законот за здравствена заштита, и член 258 од Статутот на СИЗ за здравствена заштита — Гевгелија, Собранието на СИЗ за здравствена заштита, на седницата на сите собори одржана на 24 февруари 1988 година донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УЧЕСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ, ПРИ НАБАВКА НА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА, ПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА И ЛЕКОВИ

Член 1

Корисниците на здравствена заштита при користење на здравствена заштита ќе партиципираат во цената на одделни видови здравствени услуги, на-

бавка на лекови, ортопедски помагала, протетички средства, медицинска физикална терапија, општи и специјалистички прегледи и тоа за:

— издаден лек на еден рецепт освен за оние лекови за чија примена е потребно непосредна интервенција од стручен медицински работник, ќе изнесува 300 динари;

— здравствени услуги со примена на медицинска физикална терапија осигурените лица ќе учествуваат — партиципираат 10% од вкупната цена на болничкиот ден;

— здравствени услуги пружени со цел за естетска корекција на одделни органи на телото, носот, ушните школки, лицето, градите, операција на брадавици и слично освен кога корекциите се потребни за применување на функционалните пречки 60% од цената на услугата;

— чевли со протези изнесува 60% од цената на чевлите;

— ортопедски чевли, 60% од цената на ортопедските чевли;

— ракавици 60% од цената на ракавиците;

— сите видови чорапи 60% од цената на чорапите;

— затеги, суспензориум и појас 70% од цената на затегите и појасите;

— корсеги и мидери 70% од цената на корсетите и мидерите;

— кожени капи 60% од цената на капата;

— очила, 70% од цената на очилата;

— слушни помагала, 35% од цената на слушното помагало;

— привремена и медијална протеза, 60% од цената на протезата;

— забопротетички средства, 40% од цената на тие средства;

— вештачки гради без медицински индикации, 60% од цената на градата;

— перики со одобрение на здравствена комисија, 80% од цената на периката;

— абортуси со одобрение на лекарска комисија, 60% од цената на абортусот;

— преглед кај специјалист без упат и кај супспецијалист кога услугата не е неопходна, осигуреното лице учествува 100% од цената на прегледот;

— првиот преглед кај лекар од општа пракса осигуреното лице ќе учествува со износ од 300 динари од прегледот;

— првиот преглед кај лекар специјалист осигуреното лице ќе учествува со износ од 500 динари од прегледот.

Член 2

Се ослободуваат од партиципација за лекови деца до 6 годишна возраст;

Се ослободуваат од партиципација за ортопедски помагала сите лица до 20 годишна возраст и над 65 годишна возраст;

Се ослободуваат од партиципација за здравствена заштита согласно член 40 и членот 42 од Законот за здравствена заштита.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 март 1988 година. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 594 од 29 јули 1983 година

Бр. 0502-200
24 февруари 1988 година
Гевгелија

Претседател,
Васо Ашиков, с. р.

106.

Врз основа на член 160 точка 15 од Статутот на СИЗ за здравствена заштита — Гевгелија, Собранието на заедницата на заедничката седница на Соборот на делегатите — корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услуги, одржана на 24 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање придонес за здравствено осигурување и правата од здравствено осигурување за лица вработени кај приватни работодавци на подрачјето на Општинската заедница за здравствена заштита — Гевгелија, а за кои со Законот за здравствена заштита не се утврдени основици.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање придонес за здравствено осигурување и за утврдување на правата од ова осигурување на лица вработени кај приватните работодавци претставува договорениот личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот заверен од инспекторот на трудот кој не може да биде помал од:

— за неквалификувани работници 113.000 динари;

— за полуквалификувани работници 120.000 динари;

— за квалификувани работници 140.000 динари;

— за лица со завршено средно образование 160.000 динари;

— за висококвалификувани работници 200.000 динари;

— за домашни помошнички 112.000 динари.

Член 3

Основиците од член 2 на оваа одлука ќе се зголемуваат за процент на порастот на личните доходи во Републиката од претходното тримесечје по периодичните пресметки и завршните сметки, со тоа што најниската основица не може да биде пониска од износот на загарантираниот личен доход во Републиката.

Член 4

Придонесите што ќе се пресметуваат и плаќаат по основите утврдени со член 2 од оваа одлука ќе се пресметуваат месечно наназад сметајќи од денот на осигурувањето по 1/30.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 0502-201
24 февруари 1988 година
Гевгелија

Претседател,
Васо Ашиков, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КОЧАНИ

107.

Врз основа на член 101 став 1 и 103 став 1 и 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85 и 50/87) и член 170 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кочани („Службен гласник на општина Кочани“ бр. 1/85), Собранието на ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани, на седницата на соборите на делегатите корисници на услуги — работници и делегатите даватели на услуги одржана на 25 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на

здравствена заштита во странство во 1988 година бр. 0203-648 од 24 декември 1987 година во членот 3 ставот 1 се менува и гласи: „Стапката на придонесот за здравствена заштита на Заедницата за вработување за паричниот надоместок на привремено безработните лица, на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за исплатените пензиски примања, на Собранието на општината за исплатениот надоместок на членовите на семејствата за времето додека носителот на правото на здравствена заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок и на ОСИЗ за социјална заштита за исплатена социјална помош според посебните прописи, се определува на 12,70% од нето исплатата“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 март 1988 година и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“

Бр. 0203-79

25 февруари 1988 година

Кочани

Собрание на ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани

Претседател,

Благој Ситновски, с. р.

Собор на делегати корисници на услуги — работници

Претседател,

Иванка Димитрова, с. р.

Собор на делегати даватели на услуги

Претседател,

д-р Љиљана Хаџиева, с. р.

108.

Врз основа на член 101 и 103 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), а во врска со член 168 точка 15 од Статутот на ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани („Службен гласник на општината Кочани“ бр. 1/85), Собранието на ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани, на седницата одржана на 25 февруари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци на подрачјето на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Кочани, а за кои со Законот за здравствена заштита не се утврдени основници.

Член 2

Основниците за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита и за утврдување на правата од здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци, претставуваат, договорениот нето личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот кој што не може да биде помал од гарантираниот личен доход утврден со закон и тоа:

— за неквалификуваните работници и домашните помошнички 120.000 динари;

— за полуквалификуваните работници 140.000 динари;

— за квалификуваните работници 150.000 динари;

— за висококвалификуваните работници 160.000 динари;

— за работници со висока стручна подготовка 170.000 динари.

Основниците се утврдени во нето износ.

Доколку во текот на годината износите предвидени во претходниот став останат под износот на гарантираниот личен доход, за основа се зема гарантираниот личен доход во СРМ.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 0203-820 од 26 декември 1986 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година и истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0203-81

25 февруари 1988 година

Кочани

Претседател,

Благој Ситновски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА КУЛТУРА, ФИЗИЧКА КУЛТУРА, ТЕХНИЧКА КУЛТУРА И ИНФОРМИРАЊЕ — КУМАНОВО

109.

Согласно член 26 точка 7 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за култура, физичка култура, техничка култура и информирање — Куманово, Собранието на Заедницата, на редовната седница, одржана на 25 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите за финансирање на ОСИЗ за култура, физичка култура, техничка култура и информирање — Куманово во 1988 година.

Член 2

Стапките на придонесите изнесуваат:

1. придонес од доход (стопанство) — 1,20%;
2. придонес од личен доход (нестопанство) — 1,20%;
3. придонес од личен доход од вршење земјоделска дејност — 0,80%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — 3%.

Член 3

За извршувањето на оваа одлука ќе се грижат СОК — филијала — Куманово и Управата за приходи при СО Куманово.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 08-174/1 од 25 декември 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/87).

Бр. 08-385/1

25 декември 1987 година

Куманово

Претседател,

д-р. прав. Трајан Петровски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО

110.

Врз основа на член 103 и 105 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 147 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите — работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, одржана на 24 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1988 година се утврдува во висина од 9,5% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита од 5,5%;

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравствената заштита што самостојно ги утврдува Заедницата од 4,0%.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,50%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

— кај обврзниците кои формираат доход — остварениот доход;

— кај обврзниците кои не формираат доход — бруто личниот доход и другите примања.

За лицата кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствена заштита за случај несреќа на работа по стапка од 1% на исплатениот надоместок.

Член 3

Придонесот за здравствена заштита на корисниците на пензија, СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија го плаќа по стапка што одговара на неа стапката на бруто стапка од член 1 став 1 на оваа одлука.

Член 4

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство, за работници испратени во странство од основните организации на здружен труд — деташирани работници, се определува по стапка од 20% од утврдената основица.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, статут, оваа одлука и други општи акти на Заедницата.

Член 6

Со оваа одлука се продолжува важноста на Одлуката бр. 03-1881/1 од 25 ноември 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/87).

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 03-2150/1
24 декември 1987 година
Куманово

Претседател,
Јордан Спасовски, с. р.

111.

Врз основа на член 147 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, одржана на 24 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА ЛИЦА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат износите на придонесите за здравствена заштита на одделни категории лица вон работен однос, а се корисници на здравствена заштита.

Член 2

Придонесите за здравствена заштита за одделни категории лица — корисници на здравствена заштита вон работен однос, се плаќаат и тоа:

1. за лицата привремено невработени додека се пријавуваат кај надлежната заедница за вработување, а примаат материјално обезбедување, по стапка од 18% од износот на материјално обезбедување;

2. за лицата привремено невработени додека се пријавуваат кај надлежната заедница за вработување, во износ од 3.940 динари;

3. за лицата кои немаат својство на корисници на здравствена заштита, а кои се пријавени на задолжителни видови на здравствена заштита во општина Куманово, во износ од 1.580 динари.

За лицата кои немаат својство на корисници на здравствена заштита, кои покрај задолжителните видови здравствена заштита се пријавени од општината да користат и други права од здравствената заштита, во износ од 2.816 динари;

4. за лицата на школување, стручно оспособување и усовршување или постдипломски студии во земјата и странство кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примале стипендија во износ од 4.500 динари;

5. за лицата кои организацијата пред засновање на работен однос ќе ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување или усовршување, во износ од 4.500 динари;

6. за лицата корисници на основните права на социјалната заштита според посебни прописи, во износ од 3.940 динари;

7. за југословенските државјани, корисници на пензии или инвалидни ил од странски носител на осигурување, ако со меѓународен договор поинаку не е определено, средства за здравствена заштита обезбедуваат сами, во висина од 5.140 динари;

8. за членовите на семејствата на работници вработени во странство на кои им е обезбедена здравствена заштита од странски носител на осигурување, во износ од 5.140 динари;

9. за брачниот другар на умрениот корисник — работник или со него изедначено лице од член 30 од Законот за здравствена заштита, во износ од 5.980 динари.

Член 3

Во месечни износи се плаќаат и придонесите во случај повреда на работа и заболување од професионални болести, за:

1. учениците во средното насочено образование и студентите на вишното и високото образование за времетраењето на практичната работа во врска со наставата, во износ од 1.620 динари;

2. лицата кои учествуваат на младински работни акции, кои според прописите за пензиското и инвалидското осигурување се осигурени за случај на инвалидност, во износ од 1.620 динари;

3. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, во износ од 1.620 динари;

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општинска одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадници на територијална одбрана и на цивилна заштита, за време на обука, оспособување и вршење на должност, во износ од 1.620 динари;

5. лицата кои работат помалку од половина од полното работно време, во износ од 1.620 динари;

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување и преквалификација што ги организира или упатува заедницата за вработување, како и лицата на професионална рехабилитација или школување во соодветни ОЗТ, во износ од 1.620 динари;

7. лицата кои се прогласени за врвни спортисти во износ од 1.620 динари;

8. лицата учесници во активностите при природни и други тешки несреќи и активности при противпожарна заштита, во износ од 1.620 динари;

9. лицата кои по барање на надлежните органи за внатрешни работи или овластено службено лице ќе укажат помош на овие органи во вршење на нивните должности за време на укажување на таква помош според соодветни прописи, во износ од 1.620 динари;

10. лицата кои вршат повремени и привремени работи по основ на договор, во износ од 560 динари;

11. лицата кои учествуваат во спортски натпревари организирани од самоуправни организации и заедници, општествено-политички, спортски и други организации, во износ од 1.620 динари.

Член 4

Придонесите од член 2 и член 3 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно назазад.

Доколку придонесот се утврдува за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 03-2152/1
24 декември 1987 година
Куманово

Претседател,
Јордан Спасовски, с. р.

112.

Врз основа на член 103 став 3 и член 106 став 4 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83) и член 148 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, Собранието на заедницата на седиштата на Соборот на делегатите земјоделци — корисници на услуги и Соборот на делегатите работници — даватели на услуги, одржана на 24 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравствена заштита на корисниците — земјоделци на подрачјето на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово.

Член 2

Корисниците — земјоделци ги плаќаат следните придонеси за здравствена заштита:

1. За корисниците — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

а) по стапка од 14% по катастарскиот приход;
б) по 3.000 динари годишно за секој член на семејството;

2. За корисниците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа по 5.000 динари по семејство.

Член 3

Средствата што ќе се остварат од придонесот за здравствена заштита на земјоделците се распоредуваат:

— 60% за задолжителни видови на здравствена заштита;

— 40% за правата од здравствена заштита што самостојно ги утврдува Заедницата.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на давањето на согласност на Собранието на општината Куманово, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-2151/1
24 декември 1987 година
Куманово

Претседател,
Јордан Спасовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО

113.

Врз основа на член 83 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78) и член 15 став 1, алинеја 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита на општината Куманово, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Куманово, на седницата одржана на 25 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и работните луѓе од личните доходи, заради обезбедување средства на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита на општината Куманово.

Член 2

Во 1988 година се утврдуваат следните стапки на придонеси:

1. 0,46% од доходот на основните организации на здружениот труд;

2. 0,40% од личен доход од работен однос од стопанска дејност;

3. 0,30% од личен доход од земјоделска дејност и

4. 1,50% од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност.

Член 3

Средствата што ќе се остварат по стапка од 0,46% од доходот на основните организации на здружениот труд се наменуваат за:

— 0,38% за основните права од социјалната заштита — постојана парична помош и домска заштита и

— 0,08% за други права од социјалната заштита.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 08-607
25 декември 1987 година
Куманово

Претседател,
Станче Младеновиќ, с. р

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — КУМАНОВО

114.

Врз основа на член 75 од Законот за вработување („Службен весник на СРМ“ бр. 32/87) и член 14 точка 4 од Статутот на Заедницата за вработување — Куманово, Собранието на Заедницата за вработување — Куманово, на седницата одржана на 12 јануари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Организациите на здружениот труд од стопанството на подрачјето на општината Куманово, стапката на придонесот за вработување за 1988 година ќе ја плаќаат по 0,57% од бруто личните доходи.

Член 2

Организациите од вонстопанските дејности на подрачјето на општината Куманово, стапката на придонесите за вработување за 1988 година, ќе ја плаќаат по 0,63% од бруто личните доходи.

Член 3

Дејноста основно и средно образование во општината Куманово за 1988 година ќе плаќат придонес од бруто личните доходи од работен однос на Заедницата за вработување по стапка од 0,33%.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 08-1
12 јануари 1988 година
Куманово

Претседател,
Душан Илиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ПРИЛЕП

115.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 24 и член 154 став 1 точка 14 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на заедничката седница на трите собори, одржана на 29 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИ — ПОВРАТНИЦИ ОД СТРАНСТВО

Член 1

Здравствена заштита им се обезбедува како на корисниците — работници и на иселените — повратници од странство кои живеат во земјите со кои не постојат меѓународни договори и конвенции за здравствено осигурување (Австралија, Шведска, Швајцарија и др.) додека редовно се пријавуваат кај За-

едницата за вработување, ако во истата се пријавиле во рок од 30 дена по враќањето во СФРЈ, а се населиле на подрачјето на Општинската СИЗ за здравствена заштита.

Лицата од претходниот став се стекнуваат со својство на корисници на здравствена заштита, согласно законот и самоуправните општи акти на СИЗ за вработување.

Член 2

Средствата за здравствена заштита за корисниците од претходниот член ги плаќа Заедницата за вработување, во постојан месечен износ од 6.000 динари по корисник за 1988 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 725 од 26 декември 1986 година.

Бр. 673
29 декември 1987 година
Прилеп

Претседател,
Раде Мешески, с. р.

116.

Врз основа на член 101 и 103 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на заедничката седница на Соборот на делегатите работници — корисници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 29 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД СТРАНА НА КОРИСНИЦИ — РАБОТНИ ЛУЃЕ (САМОСТОЈНИ ЗАНАЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ И ДР.) ЗА ВРАБОТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ.

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита на лицата вработени кај корисници — работни луѓе (самостојни занаетчи, угостители и др.) на подрачјето на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, а за кои со Законот за здравствена заштита не се утврдени основици.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита и за утврдување на правата од здравствената заштита на лицата вработени кај корисници — работни луѓе претставува договорениот нето личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот кој што не може да биде помал од:

— за неквалификуваните работници и домашните помошнички, во висина од 140.000 динари и не може да биде помала од загарантираниот личен доход утврден со закон;

— за полуквалификуваните работници — 140.000 динари и не може да биде помала од загарантираниот личен доход утврден со закон;

— за квалификуваните работници — 156.000 динари;

— за висококвалификуваните работници — 170.000 динари.

Член 3

За учениците од училиштата за средно образование кои покрај училишната изведуваат и практична настава во организација на здружен труд или кај приватни работодавци основица за остварување на

правата од здравствена заштита претставува награда-та што ја примаат, а која не може да биде помага од:

— за ученици од прва година	8.400 динари;
— за ученици од втора година	10.000 динари;
— за ученици од трета година	14.500 динари;
— за ученици од четврта година	17.000 динари.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци, бр. 726 од 26 декември 1986 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 годината. Истата да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 674

29 декември 1987 година

Прилеп

Собрание на Општинската заедница,

Претседател:

Раде Мешески, с. р.

Собор на даватели на услуги

Претседател,

д-р Ристо Николоски, с. р.

Собор на корисници — работници

Претседател,

инж. Илија Ристески, с. р.

117.

Врз основа на член 57 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 85 став 1 и член 154 став 1 точка 14 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на заедничката седница на трите собори, одржана на 29 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината, условите за стекнување право на надоместок на трошоците за закоп и посмртна помош во случај на смрт на корисник на здравствена заштита (во натамошниот текст, корисник), од подрачјето на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп (во натамошниот текст: Заедница).

Надоместок на трошоци за закоп

Член 2

Износот на надоместокот на трошоците за закоп се утврдува и тоа:

1. 30.000 динари, во случај на смрт на корисник до едногодишна возраст;
2. 45.000 динари, во случај на смрт на корисник од 1—7 годишна возраст;
3. 60.000 динари, во случај на смрт на корисник од 7—14 годишна возраст;
4. 80.000 динари, во случај на смрт на корисник над 14 годишна возраст.

Член 3

Надоместокот на трошоците за закоп на корисник умрен надвор од подрачјето на Заседницата се определува и исплатува:

а) во висина на надоместокот определен со акт на Заедницата, или Заедницата каде е извршен закопот, ако тоа за корисникот е поповолно;

б) надоместокот од претходниот член се зголемува за 50% ако закопот е извршен на подрачјето на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Прилеп;

в) надоместокот на трошоците за закоп на корисник умрен за време на престој во странство се определува во висина на неопходните трошоци за земјата во која е извршен закопот, по претходно прибавено мислење од дипломатско-конзуларното претставништво на СФРЈ во таа земја, за висината на истите.

Член 4

Надоместокот на трошоците за закоп се исплатува на лицата кои ќе извршат закоп на корисникот, врз основа на изводот од матичната книга на умрените, потврдата за извршениот закоп и здравствената легитимација на корисникот.

Во случај корисникот да умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатското претставништво од СФРЈ во таа земја дека лицето умрело во странство.

Надоместок на посмртна помош

Член 5

На членовите од потесното семејство на корисникот кој што умрел, а кои тој од својата заработувачка ги издржувал, им припаѓа посмртна помош во висина на едномесечен износ од основицата за надоместокот на личен доход, односно едномесечна последна пензија, материјално обезбедување или привременiot надоместок, при што се зема предвид и заштитниот додаток кој се исплатува со пензијата, како и додатокот на инвалидност кој се исплатува со инвалидската пензија што му припаѓала на умрениот корисник по прописите на пензиското и инвалидското осигурување.

Се смета дека корисникот ги издржувал членовите на семејството, ако членовите на семејството немале сопствени приходи и користеле здравствена заштита по основ на корисникот кој умрел.

Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош стапува со денот на смртта, односно закопот на корисникот.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на износот на трошоците за закоп и посмртна помош, бр. 727 од 26 декември 1986 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 675

29 декември 1987 година

Прилеп

Претседател,

Раде Мешески, с. р.

118.

Врз основа на член 154 став 1 точка 14 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Прилеп, на седницата одржана на 29 декември 1987 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ И ИЗГУБЕНАТА ЗАРАБОТУВАЧКА НА ДЕЛЕГАТИТЕ И ДРУГИ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместоците за патните и дневните трошоци и изгубената заработувачка на делегатите и другите лица за присуство на седниците при вршењето на делегатските функции надвор од местото на живеење, за извршување на задачите за потребите на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Прилеп.

Член 2

На делегатите и други лица за присуство на седница им припаѓа дневница во висина од 2.000 динари.

На делегатите вон работен однос (земјоделците и другите работни луѓе кои вршат занаетчиска самостојна и друга професионална дејност) за губењето на заработувачката при учеството во работата на Собранието и другите органи и тела на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Прилеп, висината на надоместокот изнесува 3.000 динари.

На делегатите во работен однос кои поради учество во работата на Собранието, неговите органи и тела ја губат заработувачката на работното место за тоа време (личниот доход) им следува надоместок за изгубената заработувачка. Висината на дневната или загубената заработувачка во вид на дневница или сатница се докажува со јавна исправа (потврда, уверение), издадена од ОЗТ каде се тие вработени. При пресметувањето на изгубените часови на времето на траењето на седницата, им се додава по еден час пред и по одржувањето на седницата.

Член 3

Покрај износот на дневницата од претходниот член на делегатите и другите лица им следуваат и патни трошоци во висина на трошоците направени во јавниот патен превоз.

Член 4

Надоместоците утврдени со оваа одлука се исплатуваат на товар на материјалните трошоци на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Прилеп.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 676
29 декември 1987 година
Прилеп

Претседател,
Раде Мешески, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — СТРУМИЦА

119.

Врз основа на член 34 од Законот за основање на самоуправни интересни заедници за физичка култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 86 од Статутот на Општинската СИЗ за физичка култура — Струмица, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 22 јануари 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — СТРУМИЦА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот и личните доходи на организациите на здружен труд и другите организации и заедници по основ на кои се обезбедуваат средства на Општинската СИЗ за физичка култура и здружување на средства во Републичката СИЗ за физичка култура во 1988 година.

Член 2

Во 1988 година се утврдуваат следните стапки на придонесите и тоа:

1. Стапката на придонесот од доходот на ОЗТ во стопанството, во износ од 0,60%;

2. Стапката на придонесот од личен доход на вработените во ОЗТ од нестопанството се утврдува и изнесува:

— придонес од личен доход, по стапка од 0,50%, освен за ОЗТ од основното и средно насочено образование и социјална заштита кои ќе плаќаат придонеси и даноци на личните доходи во висина од 50% од општата стапка или 0,25%, а организациите за општествена заштита на децата, организациите кои вршат дејност на заштита на културните блага и од областа на сценско-уметничката дејност и високото образование ќе плаќаат придонес во висина од 70% од општата стапка или 0,35%;

3. Придонес од личен доход од вршење земјоделска дејност, по стапка од 3,5%;

4. Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 0,67%.

Член 3

Општинската СИЗ за физичка култура — Струмица, по основ на член 1 од оваа одлука, во 1988 година здружува средства во Републичката СИЗ за физичка култура од средствата што се обезбедуваат со стапките на придонесите на Заедницата согласно член 2 од оваа одлука и изнесува:

— придонес од доходот на ОЗТ од стопанството, по стапка од 0,04%;

— придонес од личен доход од ОЗТ од нестопанството, по стапка од 0,05%, освен за ОЗТ од основното и средно насочено образование и социјална заштита кои ќе плаќаат 50% од општата стапка или 0,025%, а организациите од општествената заштита на децата, организациите кои вршат заштита на културни блага и од областа на сценско-уметничката дејност и високото образование во висина од 70% од општата стапка или 0,035%.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на овие средства согласно оваа одлука ќе ја врши Службата на општественото книговодство — филијала Струмица.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за финансирање на физичката култура во општина Струмица за 1987 година.

Бр. 03-13/1
25 јануари 1988 година
Струмица

Претседател,
Димитар Калкашчиев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје покрената е постапка за утврдување право на сопственост и владение по тужбата на тужителот Соња Пешевска од Скопје, против тужениот Зоран Пешевски, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Зоран Пешевски во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот, да се јави или да ја достави својата адреса до судот. По истекот на овој рок судот ќе му одреди привремен застапник, согласно член 84 став 1 и 2 од ЗПП, кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XVIII П. бр. 4178/87. (35)

Пред овој суд се води постапка за утврдување право на користење на земјиште што чини дел од КП. 2953 на КО Скопје, по тужбата на тужителот Арсовски Ратко од Скопје, ул. „Самоилова“ бр. 39, со полномошник адвокат Петар Сердјук од Скопје, против тужениот Опиоров Петров Симон, со непозната адреса.

За привремен застапник на тужениот е поставен адвокат Никола Цуџалевски од Скопје кој ќе го застапува тужениот до неговото јавување во суд.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XX П. бр. 1036/86. (28)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е заведен предмет О. бр. 95/88 за расправање на оставината на пок. Костадинка Јаковска од Скопје, починала на 13. VI. 1976 год. во Австралија, каде престојувала привремено.

Како наследници на покојната се јавуваат и нејзините синови Младен Јаковски и Томислав Јаковски, сега со непозната адреса на живеење во Австралија.

Се повикуваат учесниците Младен Јаковски и Томислав Јаковски да се јават во овој суд во рок од 1 (една) година сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас, или пак, во истиот рок да ја достават својата сегашна адреса на живеење. Во спротивно ќе им биде поставен привремен старател во смисла на член 132 од ЗВП, кој ќе ги штити нивните интереси во постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, О. бр. 95/88. (29)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп поднесена е тужба за поништување на спогодба од страна на тужителката Ана Булдиоска од с. Кривогаштани против тужените Булдиоски Станко и Булдиоски Владо, двајцата од с. Кривогаштани, а сега на привремена работа во Австралија, со непознати адреси. Вредност на спорот 250.000 динари.

Се повикуваат тужените Булдиоски Станко и Булдиоски Владо, двајцата од с. Кривогаштани, а сега со непозната адреса на привремена работа во Австралија, да се јават во Општинскиот суд во Прилеп во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одредат свои полномошници кои ќе ги штитат нивните интереси во постапката. По истекот на рокот на тужените ќе им биде поставен привремен старател од страна на овој суд од редот на адвокатите.

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 1089/87.

Пред Општинскиот суд во Прилеп заведена е вонпарнична постапка за докажување на смрт, согласно член 89 од ЗВП, по предлог на предлагачот Татароски Иссеин од с. Лажани, против противничката Татароска Небија, порано од с. Лажани, а заведена под Р. бр. 29/88.

Се повикува лицето Татароска Небија, доколку е жива, да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ или да се јават други лица кои ќе кажат за нејзиниот живот или лица кои лично ја познавале за да дадат поподробни податоци за часот, денот, месецот и годината на смртта на Татароска Небија од село Лажани.

Во спротивно, по истекот на рокот и спроведената постапка, судот ќе донесе решение со кое ќе се утврди и докаже нејзината смрт.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 29/88.

Комисијата за избори и именувања на Собранието на општината Крива Паланка

О Б Ј А В У В А

дека Собранието на општината Крива Паланка ќе врши избор на еден судија на општинскиот суд во Крива Паланка

Покрај општите услови предвидени во член 247 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79).

Пријавите со потребните документи да се доставуваат до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Крива Паланка, во рок од 15 дена од денот на објавувањето. (73)

СОДРЖИНА

	Страна
135. Одлука за помилување на осудени лица	169
136. Одлука за распоредување на девизите утврдени за потребите на Републиката и на општините за 1988 година — — —	169
137. Одлука за изменување на Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1987 година — — —	170
138. Решение за разрешување од должноста самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија —	171
139. Решение за повторно назначување потсекретар во Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина — — —	171
140. Решение за повторно назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина — — —	171
141. Решение за разрешување од должност советник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање —	171
142. Решение за разрешување од должноста помошник на секретарот на Секретаријатот за кадровски прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — —	171
143. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за геодетски и фотограметриски работи — Скопје —	171
144. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 201/87 од 20 јануари 1988 година	172
145. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 16/87 од 27 јануари 1988 година	172
146. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 130/87 од 27 јануари 1988 година	173

Општествени договори и самоуправни спогодби

87. Самоуправна спогодба за измени и дополненија на Самоуправната спогодба за условите, начинот и постапката за упатување на корисниците на правата од здравствена заштита на лекување во странство 174

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

88. Одлука за конечно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1987 година — — — 175
89. Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1988 година — — — 176
90. Одлука за аконтативно определување на најнискиот износ на пензија од 1 јануари 1988 година — — — 177
91. Одлука за аконтативно определување на граничниот износ на најниското пензиско примање од 1 јануари 1988 година — — — 177
92. Одлука за усогласување на нивоата на пензиите пресметани од пензиска основа во која 1987 година е последната година на работата — — — 177
93. Одлука за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи од поранешните години на ниво на личните доходи од 1987 година со примена на член 106 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување — — — 178
94. Одлука за висината на паричниот надоместок за помош и нега во 1988 година 178
95. Одлука за определување на надоместокот на трошоците за сместување и исхрана на деца и младинци со пречки во психичкиот и физичкиот развој и инвалидите на трудот за 1988 година — — — 179
96. Одлука за примена на одлуките на општинските самоуправни интересни заедници за станување за условите и мерилата за диференцирано субвенционирање на станарината на корисниците на станови со ниски примања во семејството — — — 180
97. Одлука за утврдување на стапката на придонесот за вработување за 1988 година 181

БИТОЛА

98. Одлука за стапката на придонесите за здравствена заштита и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на осигурениците од општината Битола за 1988 година 181
99. Одлука за придонесите за здравствена заштита на земјоделците во општината Битола за 1988 година — — — 181
100. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола за 1988 година — — — 182

ВИНИЦА

101. Одлука за утврдување најнискиот износ на надомест на трошоците за закон на корисниците на здравствена заштита — — — 182
102. Одлука за утврдување најнискиот износ на дневниците на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место — — — 183

ГЕВГЕЛИЈА

103. Одлука за висината на стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1988 година — — — 183
104. Одлука за висината на придонесот за здравствена заштита на земјоделците за 1988 година — — — 183
105. Одлука за утврдување на учество на корисниците на здравствена заштита во цените на одделни видови здравствени услуги, при набавка на ортопедски помагала, протетички средства и лекови — — — 183
106. Одлука за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци — — — 184

КОЧАНИ

107. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство во 1988 година — — — 184
108. Одлука за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци за 1988 година 185

КУМАНОВО

109. Одлука за висината на стапките на придонесите за 1988 година — — — 185
110. Одлука за утврдување стапка на придонес за здравствена заштита на работниците за 1988 година — — — 186
111. Одлука за утврдување на износите на придонесите за здравствена заштита на одделни категории на лица за 1988 година 186
112. Одлука за висината на стапките и износите на придонесите за здравствена заштита на земјоделците за 1988 година — — — 187
113. Одлука за утврдување на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита на општината Куманово за 1988 година — — — 187
114. Одлука за одредување стапка на придонес за вработување за 1988 година — — — 188

ПРИЛЕП

115. Одлука за утврдување висината и начинот на обезбедување средства за здравствена заштита на корисниците — повратници од странство — — — 188
116. Одлука за утврдување висината и начинот на обезбедување средства за здравствена заштита од страна на корисници — работни луѓе (самостојни занаетлии, угостители и др.) за вработените работници 188
117. Одлука за утврдување на висината на надоместокот на трошоците за закон и посмртна помош — — — 189
118. Одлука за висината на надоместоците за патни и дневни трошоци и изгубената заработувачка на делегатите и други лица 190

СТРУМИЦА

119. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската СИЗ за физичка култура — Струмица и за здружување средства во Републичката СИЗ за физичка култура во 1988 година — — — 190